



Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) а во врска со Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2022 година, Глава II Проектни активности, точка 7. Награди за најдобро уреден ЕКО-училишен двор („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.23/2021), а во согласност со Одлуката за објавување на јавен повик за најдобро уреден ЕКО- училишен двор/катче на основните општински училишта од територија на Општина Карпош бр.09 - 2483/23 од 31.03.2022 год.(„Службен гласник на Општина Карпош бр.7/2022). Општина Карпош распишува:

## ЈАВЕН ПОВИК

1.Право за учество на јавниот повик имаат сите општински основни училишта на територијата на Општина Карпош.

### 2. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КАРПОШ

Уредувањето на училишен двор/катче/дел со еколошки содржини потребно е да:

- Поттикнува креативност кај учениците, родителите и наставниците од општинските училишта;
- Овозможува зголемување на еколошката свест и грижа за животната средина;
- Користење на рециклирани материјали и нивно понатамошно користење и
- Поттикнува зголемување на мотивираноста за одржување и грижа на училишниот двор.

### 3. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБАР ЕКО-УЧИЛИШЕН ДВОР/УЧИЛИШНО КАТЧЕ ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КАРПОШ

Критериуми	Бодови
<b>1.Поставена урбана опрема:</b>	<b>20</b>
- клупи/катче за седење	5
- канти за отпадоци	5
- канти за рециклирање	5



- опрема за спорт и рекреација	5
<b>2. Направи патеки</b>	5
<b>3.Озеленување на дворот:</b>	15
- садници/ дрвца	5
- цврќиња	5
- трева	5
<b>4.Употреба на рециклирани материјали:</b>	5
<b>5.Хигиена на училишен двор</b>	5
<b>6.Креативност</b>	50
<b>Вкупно бодови (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>100</b>

#### 4. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Училишната апликација со изработена СКИЦА или КОЛОР ФОТОГРАРИИ да се достават заедно со пропратно писмо во Архивата на Општина Карпош, барака бр. 2, во **затворен плик** со назнака „Комисија за доделување на награди за најдобар ЕКО-училишен двор/катче во основните општински училишта на територија на Општина Карпош“ , Скопје

#### 5. РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Рокот за пријавување на Јавниот повик е до 26.04.2022 година

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ  
Стевчо Јакимовски**